

КАТАЛОГ НА ДОКУМЕНТИ

подготвени во рамки на ИПА ТАИБ 2012 проектот
„Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“

Тип на документ	Наслов на документот	Број на активност
Анализи	Компаративна анализа на задачите, обврските и овластувањата на офицерите за заштита на личните податоци во земјите членки на Европската Унија и нивната соработка со надзорните органи за заштита на лични податоци	<u>Активност 7.1</u>
Извештаи	Извештај од евалуација на Стратегијата за заштита на личните податоци во Република Македонија 2012-2016 заедно со акциски план	<u>Активност 1.1</u>
	Извештај за концепт, предности и реализација на алатката за електронска библиотека на релевантна стручна литература	Активност 2.2
	Извештај на оценката за потребите од планираната надградба на веб страницата на ДЗЛП	Активност 2.6
	Извештај за анализата на ефикасноста на извршувањето на инспекциските решенија на ДЗЛП и препораки за подобрување на тековната рамка на системот на заштита на личните податоци	Активност 3.3
	Извештај за прегледот за спроведувањето на комуникациската стратегија на ДЗЛП 2012-2016	<u>Активност 5.1</u>
	Извештај за потребите од обуки ТНА спроведен во март/април 2016	Активност 6.2
	Извештај од спроведена обука на тема Менаџирање на конфликти и емоционална интелигенција со вработените во Дирекција за заштита на личните податоци	Активност 6.2
	Извештај за анализата на улогата, предизвиците и потребата од обука на офицерите за заштита на личните податоци кај контролорите и обработувачите во јавниот и во приватниот сектор	<u>Активност 7.1</u>
	Извештај за можностите за подобрување на системот на Официри за заштита на личните податоци, вклучувајќи конкретни препораки на општо и секторско ниво и за контролори со различна големина и Акционен план на ДЗЛП	<u>Активност 7.1</u>
	Извештај - Предлог на систем на форуми и алатки за поддршка за комуникација помеѓу Официрите за заштита на ЛП и ДЗЛП како и концепт за изработка на Е-Форум и Е-конференција за офицерите за заштита на личните податоци и нивна реализација	Активност 7.4
	Извештајот за оценката на постојниот систем за заштита на лични податоци во рамките на органите за спроведување на законот во Република Македонија со препораки за зајакнување	<u>Активност 9.1</u>
	Оценка на постоечкиот систем за следење на комуникации и предлози за подобрување на методологијата за инспекција	Активност 9.1
	Извештај за проценка на Јавното обвинителство	<u>Активност 9.1</u>

	Извештај за оценката на постоечкиот систем за заштита на личните податоци во рамките на органите за спроведување на законот(судство, јавно обвинителство и Народен правобранител) во Република Македонија со препораки за зајакнување	<u>Активност 9.1</u>
	Извештај за оценка на постапката за користење на личните податоци за целите на утврдување и ажурирање на избирачкиот список во изборниот процес со предлог за процесирање и подобрување на постапката за користење на личните податоци во изборната кампања	<u>Активност 10.1</u>
	Оцена на неодамнешната и тековната меѓународна соработка на ДЗЛП и предлог за учество во различни тела	<u>Активност 11.1</u>
Прирачници	Прирачник за офицерите за заштита на лични податоци	<u>Активност 7.1</u>
Водичи	Водич за политички партии: Што треба, односно не треба да правите за да обезбедите тајност и заштита на личните податоци	<u>Активност 10.1</u>
Други документи	Предлог за класификација по области/ сектори кои би се користеле од страна на Дирекција за заштита на личните податоци во различни активности на делување	<u>Активност 4.1</u>
	Заедничка рамка за оценка (Common Assessment Framework – CAF) План на подобрување на состојбата	Активност 6.1
Веб страница и веб алатки	Онлајн алатки за поднесување барања за повреда на правото на заштита на лични податоци и иницијатива за вршење на инспекциски надзор	<u>Активност 2.5</u> <u>Активност 2.5</u>
	Надградба на веб страницата на ДЗЛП	<u>Активност 2.6</u>
	Алатка за организирање на е- форум	<u>Активност 7.4</u>
Analyses	Comparative analysis of the tasks, obligations and authorizations of the data protection officers in the EU member states and their cooperation with the supervisory bodies for personal data protection	<u>Activity 7.1</u>
Reports	Assessment report on the Strategy for Personal Data Protection in the Republic of Macedonia 2012-2016 followed by the Action Plan	<u>Activity 1.1</u>
	Report on the needs assessment on the planned upgrading of the website of the Directorate for Personal Data Protection	Activity 2.6
	Report on the analysis of the efficiency of the execution of the DPDP's inspection decisions and recommendations to improve the current framework of the personal data protection system	Activity 3.3
	Proposal for classification of the areas/sectors to be used by the DPDP in different areas of its activities	<u>Activity 4.3</u>
	Report on the review of the implementation of the DPDP Communication Strategy 2012-2016	<u>Activity 5.1</u>
	Report on training needs assessment conducted March/April 2016	Activity 6.2
	Report on the analysis of the role, challenges and the need for training of the Data Protection Officers with the controllers and processors in the public and private sector	<u>Activity 7.1</u>

	Report on the possibilities for improving the system of Data Protection Officers, including specific recommendations on general and sector level and for controllers with various sizes and an Action plan for the DPDP	<u>Activity 7.1</u>
	Assessment report on the existing personal data protection system with the Law enforcement agencies in the Republic of Macedonia with recommendations for its strengthening	<u>Activity 9.1</u>
	Assessment Mission Report of the PPO	<u>Activity 9.1</u>
	Assessment of the Current System of Interception of Communications Proposals on its Improvement and Inspection Methodology	Activity 9.1
	Assessment report on the existing personal data protection system within the law enforcement agencies (judiciary, PPO and the ombudsman) in the Republic of Macedonia with recommendations for its strengthening	<u>Activity 9.1</u>
	Assessment report of the procedure for using personal data for purposes of establishing and updating the voter list in electoral process with proposal for handling and improving the procedure for using personal data for purposes of establishing and updating the voter list in the election campaign	<u>Activity 10.1.</u>
	Evaluation on the recent and current international co-operation of DPDP and proposal on participation in different bodies	<u>Activity 11.1.</u>
Other documents	Proposal for classification of the areas/sectors to be used by the DPDP in different areas of its activities	<u>Activity 4.1</u>
	Common assessment framework - CAF Plan on improving the situation	Activity 6.1
Web page and web tools	On-line tool for filing complaints	<u>Activity 2.5</u>
	Upgrade the WEB site of DPDP	<u>Activity 2.6</u>
	A tool for organisation of e-forums	<u>Activity 7.4</u>